

20120892310

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на членот 141 став (3) од Законот за квалитет на земјоделските производи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ЗАШТИТУВААТ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОДНО НИВО СО ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИОТ НАЗИВ СО ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО ИЛИ ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТИТА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ НАЗИВ СО ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ (\*)

##### Член 1

Со ова решение се определуваат земјоделските и прехранбените производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет.

##### Член 2

Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака се:

1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др.);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца, млеко, различни млечни производи, освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овошја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Природни минерални води или изворски води;
11. Пијалоци произведени од растителни екстракти;
12. Леб, колачи, торти, кондиторија, бисквити и друга пекарска стока;
13. Природни гуми и смоли;
14. Паста од сенф;
15. Тестенини;
16. Сено;
17. Есенцијални масла;
18. Плута;

---

\* Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на комисијата (ЕЗ) 1216/2007 од 18 октомври 2007 година за утврдување на деталните правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 509/2006 на Советот за земјоделски и прехранбени производи како гарантирани традиционални специјалитети и со Регулативата (ЕЗ) 1898/2006 од 14 декември 2006 година за утврдување на правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 510/2006 на Советот за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32007R1216 и CELEX бр. 32006R1898

19. Cochineal (сирови производи од животинско потекло);
20. Цвеќиња и декоративни растенија;
21. Волна;
22. Врбов стап за плетење и
23. Обичен лен.

#### Член 3

Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет се:

1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др.);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца, млеко, различни млечни производи, освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овошја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Чоколади и други прехранбени производи кои содржат какао;
11. Кондиторија, леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи;
12. Тестенини, без разлика на тоа дали е зготвена или полнета;
13. Претходно готвени јадења, (готови оброци);
14. Подготвени зачински сосови;
15. Супи или чорби;
16. Пијалоци кои се направени од растителни екстракти и
17. Сладоледи и сорбеа.

#### Член 4

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11- 5988/7  
6 јули 2012 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**